

20120461288

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 180/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.4.2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2012 ГОДИНА

I

(1) Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/2012) во дел I став (2) износот: „563.938.000,00“ се заменува со износот: „546.938.000,00“.

Во табелата во точката 1. износот: „395.438.000,00“ се заменува со износот: „382.938.000,00“, во точката 1.2. износот: „3.300.000,00“ се заменува со износот: „2.300.000,00“, во точката 1.4. износот: „255.000.000,00“ се заменува со износот: „246.700.000,00“, во точката 1.8. износот: „11.100.000,00“ се заменува со износот: „9.100.000,00“.

Во точката 2. износот: „28.500.000,00“ се заменува со износот: „26.000.000,00“, во точката 2.1. износот: „6.500.000,00“ се заменува со износот: „5.500.000,00“, во точката 2.2. износот: „22.000.000,00“ се заменува со износот: „20.500.000,00“.

Во точката 3. износот: „140.000.000,00“ се заменува со износот: „138.000.000,00“, во точката 3.3. износот: „8.000.000,00“ се заменува со износот: „6.000.000,00“, а вкупниот износ: „563.938.000,00“ се заменува со износот: „546.938.000,00“.

(2) Во ставот (3) износот: „124.000.000,00“ се заменува со износот: „141.000.000,00“.

Во табелата во точка 2. износот: „64.000.000,00“ се заменува со износот: „81.000.000,00“, во точката 2.5. износот: „8.000.000,00“ се заменува со износот: „3.000.000,00“, во точката 2.6. износот: „15.000.000,00“ се заменува со износот: „40.000.000,00“, во точката 2.8. износот: „7.000.000,00“ се заменува со износот: „4.000.000,00“, а вкупниот износ: „124.000.000,00“ се заменува со износот: „141.000.000,00“.

II

Во дел III износот: „3.300.000,00“ се заменува со износот: „2.300.000,00“.

III

(1) Во дел V став (1) износот: „255.000.000,00“ се заменува со износот: „246.700.000,00“.

(2) Во ставот (3) износот: „75.000.000,00“ се заменува со износот: „66.700.000,00“, а табелата се менува и гласи:

Под-сектор	Износ
Лозарство	11.500.000,00
Овоштарство	11.500.000,00
Житни култури	20.700.000,00
Индустриски култури (вклучително и производство на компир)	15.000.000,00

Живинарство	6.000.000,00
Пчеларство	2.000.000,00
Вкупно	66.700.000,00

IV

- (1) Во дел IX став (1) износот: „11.100.000,00“ се заменува со износот: „9.100.000,00“.
(2) Во ставот (3) износот: „6.000.000,00“ се заменува со износот: „4.000.000,00“.

V

- (1) Во дел X став (1) износот: „6.500.000,00“ се заменува со износот: „5.500.000,00“.
(2) Во ставот (3) износот: „5.000.000,00“ се заменува со износот: „4.000.000,00“.

VI

Во дел XI став (1) износот: „22.000.000,00“ се заменува со износот: „20.500.000,00“.

VII

- (1) Во дел XIII став (2) износот: „105.000.000,00“ се заменува со износот: „118.000.000,00“.
(2) Во став (3) износот: „20.000.000,00“ се заменува со износот: „7.000.000,00“.

VIII

Во дел XIV став (1) износот: „8.000.000,00“ се заменува со износот: „6.000.000,00“.

IX

Во дел XV став (8) по алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи:
„- воспоставување на лаборатории за проверка на квалитетот на млекото во научно - образовните институции.“

X

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2346/1
3 април 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.